

Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор

ЕУРОСИГ А.Д. Скопје

31 декември 2018 година

Содржина:

	страна
Извештај на независниот ревизор	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	4
Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	10
Извештај за паричните текови	14
Извештај за промени во капиталот	16
Белешки кон финансиските извештаи	18
Прилог 1 Годишна сметка	
Прилог 2 Годишен извештај	



Grant Thornton

Извештај на независниот ревизор

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

До акционерот на
ЕУРОСИГ А.Д., Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи ЕУРОСИГ А.Д., Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2018 година и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 4 до 73.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е обелоденето во белешка 6 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, Друштвото има евидентирано земјиште кое не служи за вршење на дејноста, во износ од 114.364.110 денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури, ние идентификувавме дека цената за купеното земјиште е значително повисока од референтните пазарни цени на земјиште во општината каде истото се наоѓа. Следствено, не бевме во можност да утврдиме дали е потребна корекција на евидентираната вредност на ова земјиште во извештајот за финансиската состојба (биланс на состојба) на 31 декември 2018 и 2017 година.
2. Како што е обелоденето во белешка 15 кон придружните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има евидентирано бруто резерви за штети во износ од 172.761.561 денари. Врз основа на спроведената независна ревизија на проценка на резервите за штети, идентификувавме дека резервата за штети е потценета за износ од 21.500.000 денари. Следствено, за годината која заврши на 31 декември 2018 година бруто резервите за штети, како и загубата за годината што тогаш заврши се подценети за износ од 21.500.000 денари.

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти врз финансиските извештаи на прашањата дискутирани во поглавјето „Основа за мислење со резерва“, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЕУРОСИГ А.Д., Скопје, на ден 31 декември 2018 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Нагласок врз одредени прашања

Како што е обелоденето во белешка 1 кон придружните финансиски извештаи, во текот на 2018 година и до датумот на издавањето на овој извештај, во Друштвото имаше промени на клучниот раководен кадар.

Нашето мислење не е дополнително квалификувано во однос на горенаведеното прашање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2018, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (а) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски податоци објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје,
30 април 2019 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Сузана Ставриќ
Управител




Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај за финансиската состојба

На 31 декември 2018 година

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	5	3.851.415	1.306.830
1. Гудвил	002		-	
2. Останати нематеријални средства	003		3.851.415	1.306.830
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		469.687.060	370.195.534
І. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	6	114.364.110	114.364.110
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		-	-
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		114.364.110	114.364.110
2.1 Земјиште	010		114.364.110	114.364.110
2.2 Градежни објекти	011		-	-
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
ІІ. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА – ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	7	13.263.778	11.230.494
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група – подружници и заеми на друштва во група – подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	7.1	13.263.778	11.230.494
ІІІ. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	8	342.059.172	244.600.930
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	8.1	112.952.936	52.203.911
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		112.952.936	52.203.911
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	8.2	32.568.286	48.175.179
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		32.568.286	48.175.179
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	8.3	196.537.950	144.221.840
4.1 Дадени депозити	036		196.519.500	144.169.210
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 останати заеми	038		-	-
4.4 Останати пласмани	039		18.450	52.630
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
В. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	9	919.429	2.630.965
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		919.429	2.630.965
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		470.379	-
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		470.379	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054	10	39.421.127	44.328.077
И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		22.177.215	28.590.182
1. Побарувања од осигуреници	056		15.179.694	16.915.032
2. Побарувања од посредници	057		6.997.521	11.675.150
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		-	-
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		-	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		-	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		17.243.912	15.737.895
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		10.795.313	2.938.054
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		275.876	924.438
3. Останати побарувања	066		6.172.723	11.875.403
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		17.211.338	12.852.711
И. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	11	9.720.213	9.642.932
1. Опрема	070		7.125.761	6.586.673
2. Останати материјални средства	071		2.594.452	3.056.259
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	12	7.123.645	2.645.676
1. Парични средства во банка	073		6.891.092	2.324.796
2. Парични средства во благајна	074		232.553	320.880

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
АКТИВА (продолжува)				
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		367.480	564.103
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	13	58.002.359	54.531.512
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	080		57.987.459	53.539.978
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		14.900	991.534
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		589.563.107	485.845.629
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	084		48.673.689	52.036.282
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		151.266.597	150.421.992
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	14	183.716.100	183.716.100
1. Запишан капитал од обични акции	087	14.1	183.716.100	183.716.100
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		-	-
1. Материјални средства	092		-	-
2. Финансиски вложувања	093		-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	094		-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		50.999.828	50.999.828
1. Законски резерви	096	14.2	50.999.828	50.999.828
2. Статутарни резерви	097		-	-
3. Резерви за сопствени акции	098		-	-
4. Откупени сопствени акции	099		-	-
5 Останати резерви	100		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		84.293.936	15.973.745
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		844.605	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		-	68.320.191

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	14.3	60.367.920	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	15	344.618.114	303.008.437
I. Бруто резерви за преносни премии	107		171.856.553	159.732.846
II. Бруто математичка резерва	108		-	-
III. Бруто резерви за штети	109		172.761.561	143.275.591
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		-	-
V. Бруто еквализациона резерва	111		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112		-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		738.918	748.328
1. Резерви за вработени	115		738.918	748.328
2. Останати резерви	116		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	16	220.614	212.221
1. Одложени даночни обврски	118		-	-
2. Тековни даночни обврски	119		220.614	212.221
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		-	-
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	17	31.980.391	31.454.651
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		-	-
1. Обврски спрема осигуреници	123		-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		8.263.849	8.879.328
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		8.263.849	8.879.328
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		23.716.542	22.575.323
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		7.883.513	9.416.907
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		761.341	1.249.949
3. Останати обврски	133		15.071.688	11.908.467

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
ПАСИВА (продолжува)				
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		370.553	-
5. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З+5	136		589.563.107	485.845.629
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		48.673.689	52.036.282

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на 28 февруари 2019 година.

Потпишани во име на Друштвото од:


Г-дин Селаудин Имами
Директор на Финансии




Г-дин Арт Гаши
Генерален директор
Претседател на Управен одбор

Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех)

За годината која заврши на ден 31.12.2018 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+224+225)	200		320.721.863	226.083.663
И. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	18	308.879.694	194.123.111
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		335.712.523	274.172.441
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		12.997.586	17.987.812
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		12.123.707	62.518.625
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		(1.711.536)	457.107
ИИ. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	19	5.059.803	6.405.617
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		-	-
2.1 Приходи од наемнини	213		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		-	-
3. Приходи од камати	216		4.338.397	5.352.859
4. Позитивни курсни разлики	217		12.030	395.816
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		458.863	634.702
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219		250.513	22.240
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		250.513	22.240
6.3 Останати финансиски вложувања	222		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5

7. Останати приходи од вложувања	223		-	-
ИИИ. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕТО	223a		-	-
ИВ. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	20	3.939.920	3.148.806
В. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	21	2.842.446	22.406.129
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		319.877.258	294.403.854
И. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	22	130.675.077	118.848.991
1. Бруто исплатени штети	228		112.562.919	96.792.050
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		11.373.812	2.319.610
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		-	-
5. Промени во бруто резервите за штети	232		29.485.970	24.376.551
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		-	-
ИИ. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235		-	-
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		-	-
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		-	-
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва	240		-	-
2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		-	-

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
ИИИ. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТ. РЕЗЕРВА ЗА ОСИГ. НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦ. РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУ, НЕТО ОД РЕОСИ. (246-247)	245		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		-	-
2. Промени во бруто матем. резерва за осиг. на живот каде инвест. ризик е на товар на осигу. – дел за соосигурување и реосигурување	247		-	-
ИВ. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		168.028	241.369
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		168.028	241.369
В. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	23	169.021.460	158.957.914
1. Трошоци за стекнување (253+254+255)	252		114.177.576	78.821.810
1.1 Провизија	253		66.482.273	37.166.845
1.2 Бруто	253a		32.046.777	40.803.410
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		20.096.007	27.298.250
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(4.447.481)	(26.446.695)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		54.843.884	80.136.104
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		4.293.648	3.100.101
2.2 Трошоци за вработените	258		25.243.572	32.048.600
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		15.980.208	20.301.376
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		1.482.290	1.891.508
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		6.458.681	8.210.160
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		1.322.393	1.645.556
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		-	2.639.263
2.4 Останати административни трошоци	260		25.306.664	42.348.140
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		18.422.412	32.108.587
2.4.2 Материјални трошоци	260б		3.279.314	3.930.349
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3.604.938	6.309.204

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ во денари	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
ВИ. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		564.304	647.151
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		-	-
2. Трошоци за камати	263		370.553	-
3. Негативни курсни разлики	264		80.224	593.981
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		113.527	53.170
ВИИ. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	24	23.336.744	18.351.336
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		23.336.744	18.351.336
ВИИИ. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	25	(11.449.086)	(4.655.800)
ИЏ. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	26	7.560.731	2.012.893
Џ. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		844.605	-
ЏИ. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	68.320.191
ЏИИ. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	27	-	-
ЏИИИ. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279			
ЏИВ. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		844.605	-
ЏВ. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	68.320.191
ЏВИ. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)			-	-
Добивка/(загуба) од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба			-	-
ДОБИВКА/(ЗАГУБА) КОЈА ИМ ПРИПАЃА НА АКЦИОНЕРИТЕ	282		844.605	(68.320.191)

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за паричните текови

за периодот 01.01.2018 до 31.12.2018 година

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
І. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	382.190.813	300.774.755
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	353.000.419	283.009.842
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	29.190.394	17.764.913
ІІ. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	336.258.513	294.448.320
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	109.476.485	93.747.276
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	13.627.911	11.914.151
4. Надоместоци и други лични расходи	310	74.038.602	88.221.085
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	84.819.017	62.288.575
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	-	70.858
8. Останати одливи од редовни активности	314	54.296.498	38.206.375
ІІІ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	45.932.300	6.326.435
ІV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
І. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	377.473.412	412.895.596
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	200.741	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	53.534.169	74.996.830
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	319.400.105	332.545.907
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	4.338.397	5.352.859

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2018

Опис на позиција	Број на позиција	Износ во денари	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
Извештај за паричните текови (продолжува)			
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	478.738.861	419.601.785
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	3.698.209	650.346
2. Одливи по основ на материјални средства	328	3.418.046	12.258.235
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	114.364.110
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	2.033.284	2.644.431
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	113.480.000	53.170.000
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	356.109.322	236.514.663
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	101.265.449	6.706.189
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		-	
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	60.367.920	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	60.367.920	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	488.608	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	488.608	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	59.879.312	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	820.032.145	713.670.351
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	815.485.982	714.050.105
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	4.546.163	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	-	379.754
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	2.645.676	3.223.594
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	(68.194)	(198.164)
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	7.123.645	2.645.676

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промени во капиталот

Во денари	Акционерски капитал	Преми и на емитирани акции	Резерви					Откупени сопстве-ни акции	Ревалори-зациона резерва	Нераспреде-лена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Стату-тарни резер-ви	Резерви за сопстве-ни акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2017	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	(15.973.745)	-	218.742.183
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2017 година – исправено	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	(15.973.745)	-	218.742.183
Добивка или загуба за 2017 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68.320.191)	(68.320.191)
Добивка или загуба за тековната 2017 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68.320.191)	(68.320.191)
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од фин. вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2017	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	(15.973.745)	(68.320.191)	150.421.992

Придружните белешки се составен дел на овие финансиски извештаи

Извештај за промените во капиталот (продолжува)												
Во денари	Резерви							Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка (со знак+) или пренесена загуба (со знак-)	Добивка (со знак+)/загуба (со знак-) за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Во денари	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Законски резерви	Статут-арни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
Состојба на 1 јануари 2018	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	(15.973.745)	(68.320.191)	150.421.992
Промена во сметководствените политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2018 година – исправено	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	(84.293.936)	-	150.421.992
Добивка или загуба за 2018 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844.605	844.605
Добивка или загуба за тековната 2018 година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844.605	844.605
Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од мат. сред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од фин.вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од фин. влож.расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зголемување / Намалување на акционерскиот капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(68.320.191)	68.320.191	-
Состојба на 31.12.2018	183.716.100	-	50.999.828	-	-	-	50.999.828	-	-	(84.293.936)	844.605	151.266.597

Белешки кон финансиските извештаи

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 8 март 2003 година од страна на Институт за осигурувања INSIG Sh.a., Тирана, Албанија Тирана, Албанија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Партизански Одреди бр.14 Бизнес центар АУРА бр.14, 1000 Скопје.

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за осигурување на имоти, како и спроведување на мерки за спречување, намалување и отстранување на штетите и ризиците што ги загрозуваат осигурените имоти. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на неживотно осигурување во согласност со Законот за Осигурување, преку следните класи на осигурување:

Класа 1: Осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода

Класа 3: Осигурувањето на моторни возила (каско)

Класа 5: Осигурувањето на воздухоплови (каско)

Класа 7: Осигурувањето на стока во превоз (карго)

Класа 8: Осигурувањето на имот од пожар и природни непогоди

Класа 9: Други осигурувања на имот

Класа 10: Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила.

Класа 11: Осигурувањето од одговорност од употреба на воздухоплови

Класа 12: Осигурувањето од одговорност од употреба на пловни објекти

Класа 13: Општо осигурување од одговорност

Класа 18: Осигурување на туристичка помош (здравствено осигурување)

На 31 Декември 2018 година, Друштвото има 106 вработени (2017: 106 вработени).

Во текот на 2018 година и до денот на одобрување на овие финансиски извештаи во Друштвото имаше промена на клучен раководен кадар и тоа во период до 28 Феб 2018 година Претседател на Управен Одбор и Генерален Директор беше Срѓан Крстиќ. Во период од 07 мар 2018 до 27 дек 2018 година Претседател на Управен Одбор и Генерален Директор беше Заим Бардхи. Од 28 дек 2018 година до денот на доставување на овие извештаи Претседател на Управен Одбор и Генерален Директор е Арт Гаши. На денот на доставување на овие извештаи Управниот Одбор на Друштвото се состои од :

Арт Гаши –Претседател на Управен одбор и Генерален Директор на друштвото

Орхан Хасан –член на Управен одбор Раководител на Подружница Куманово

Селаудин Имами –член на Управен одбор Директор на Сектор Финансии

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основи за подготвување и презентирање на финансиските извештаи

Податоците во приложените финансиски извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр.28/04, ... 120/2018), Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 27/02, ... 198/2018), подзаконската регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст “АСО”), како и во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување („Службен весник на РМ“ бр. 5/11, ... 61/2016) и Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси („Службен весник на РМ“ бр. 169/10... 61/2016), пропишани од страна на АСО и кои се во примена од 1 јануари 2011 година.

Врз основа на членот 158-с точка 1) и член 122 став (1) точка 1) од Законот за супервизија на осигурување од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесен е Правилник за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување. Овој правилник почна да се применува од Друштвото од 1 јануари 2011 година.

Придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (во понатамошниот текст „Правилникот”), кои во поединечни делови отстапуваат од начинот на презентација на одредени позиции во финансиските извештаи во согласност на барањата на Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 1 - Презентација на финансиските извештаи.

Раководството на Друштвото го проценува влијанието на промените на МСС, новите МСФИ и нивните толкувања врз финансиските извештаи како и барањата за форматот и содржината на одредени билансни шеми во согласност со Правилникот. Како резултат на тоа, раководството на Друштвото не изразува експлицитна и безрезервна изјава за усогласеноста на финансиските извештаи во однос на МСС и МСФИ, кои се применуваат во периодот прикажан во приложените финансиски извештаи.

Приложените финансиски извештаи се подготвени во согласност со принципот на историска набавна вредност, врз основа на претпоставката на принципот на континуитет.

Презентацијата на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираните вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати можат да се разликуваат од проценетите износи.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Основи на подготовка на финансиските извештаи (продолжува)

Основи за подготвување и презентирање на финансиските извештаи (продолжува)

Презентираните финансиски извештаи се искажани во македонски денари. Денарот претставува функционална и известувачка валута на Друштвото.

Проценките и претпоставките се разгледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди ако ревидираната проценка има влијание на двата периоди - тековниот и идниот период.

Информациите во однос на значајните области за кои постои неизвесност врз основа на проценка и критичните проценки во примената на сметководствените политики кои имаат најзначаен ефект на износите обелоденети во финансиските извештаи се наведени во Белешка 4.

Финансиските извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените политики образложени во Белешката 3 кон финансиските извештаи.

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето (“про-рата-темпорис” методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Трошоци и обврски по основ на штети од осигурувањето

Настанатите, пријавените и исплатените штети

Настанатите, пријавените и исплатените штети, се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети

Настанатите, пријавени и неисплатени штети, до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување во согласност со интерните правила на Друштвото и Правилникот за минималните стандарти за пресметка на техничките резерви, усвоен од Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото во текот на 2017 год издвои дополнителна резерва за неистечени ризици како надополнување на резервата за преносни премии.

3.4 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку своето матично друштво, кое ги склучува договорите за реосигурување на ниво на Групацијата и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како намалување на бруто приходите од премија во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

3.5 Трошоци за стекнување на осигурувањето

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизија за агенти, трошоци за реклами и маркетинг, печатење на полиси за осигурување, трошоци за репрезентација и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во финансискиот период, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

3.6 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, паричните средства искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

	2018	2017
	МКД	МКД
1 ЕУР	61.4950	61.4907
1 УСД	53.6887	51.2722

3.7 Оданочување

Тековен данок

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено, од страна на даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка за периодот, коригирана за одредени даночно непризнаени расходи, согласно законските одредби.

Одложен данок

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночните стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување. На 31 декември 2018 и 2017 година не постојат оданочливи или одбитни временски разлики и последователно, во овие финансиски извештаи не се признати никакви одложени даноци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Оданочување (продолжува)

Данок на додадена вредност (ДДВ)

Приходите од осигурување како и другите приходи кои Друштвото ги остварува во текот на редовното работење се ослободени од ДДВ. Влезниот ДДВ при набавка на средства не може да се поврати од даночните власти и се признава како дел од набавната вредност на средствата, доколку е применливо; побарувањата се искажани без ДДВ, а обврските се искажани со вклучен ДДВ.

3.8 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Во согласност со законските барања, Друштвото има обврска на своите вработени да им исплати отпремнина при пензионирање во висина на две просечни месечни плати. Друштвото за 2018 година има евидентирано резервација за трошоци за пензионирање согласно пресметката од актуарот.

3.9 Наеми

Плаќањата за оперативниот наем се признаваат како трошок во добивката или загубата на праволинска основа во периодот за кој трае наемот.

3.10 Земјиште, опрема и нематеријални средства

Опремата и нематеријалните средства се евидентираат по набавната вредност намалена за акумулираната депрецијација и амортизација, и акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои.

Земјата се евидентира по набавна вредност и не се пресметува депрецијација.

Почетното признавање ги вклучува фактурната вредност, увозните царински трошоци, други давачки при набавката кои се без право на враќање и сите други трошоци кои се прават со цел средството да се стави во работна состојба. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема не се капитализира како дел од таа опрема, туку поодделно се прикажува како нематеријално средство.

Трошоците за редовно одржување и поправки на опремата се евидентираат во добивката или загубата во моментот на нивното настанување.

Депрецијацијата и амортизацијата се пресметуваат на набавната вредност на средството, земајќи го во предвид проценетиот век на користење, со употреба на праволинска метода. Проценетиот корисен век на средството и применетиот метод на депрецијација и амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година, и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на депрецијација и амортизацијата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Опрема и нематеријални средства (продолжува)

Проценетите годишни стапки на депрецијација и амортизација на опремата и нематеријалните средства се како што следи:

Компјутери	25%
Опрема и мебел	10% - 25%
Моторни возила	25%
Нематеријални средства	25%

Кога амортизираните средства се ставаат надвор од употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се елиминираат од соодветните сметки.

Капиталните добивки или загуби реализирани со отуѓувањата се признаваат како приход или трошок.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните средства

На крајот на периодот на известување, Друштвото ги преоценува сметководствените вредности на своите материјални средства за да утврди дали постојат наговестувања дека дошло до загуби како резултат на намалување на вредноста на средствата. Ако постојат такви наговестувања, се проценува надоместувачката вредност на средствата за да се утврдат евентуалните загуби поради оштетување. Доколку не е во можност да се процени надоместувачката вредност на поединечно средство, Друштвото го проценува надоместувачкиот износ на единицата која генерира парични текови а на која тоа средство и припаѓа.

Надоместувачката вредност е нето продажната цена или вредноста во употреба, во зависност од тоа која е поголема. За потребите на проценката на вредноста во употреба, се дисконтираат проценетите идни парични приливи до нивната сегашна вредност со примена на дисконтна стапка пред оданочување која ја одразува сегашната пазарна процена на временската вредност на парите и ризикот кој е специфичен за тоа средство.

Ако проценетиот надоместувачки износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) е помал од сметководствената вредност, во тој случај сметководствената вредност на тоа средство (или на единицата која генерира парични текови) се намалува до надоместувачкиот износ. Загубите поради оштетување се признаваат веднаш како расход.

При последователното сторнирање на загубата поради оштетување, сметководствениот износ на средството (или на единицата која генерира парични текови) се зголемува до ревидираниот проценет надоместувачки износ на тоа средство, при што поголемата сметководствена вредност не ја надминува сметководствената вредност која би била утврдена доколку во претходните години не би дошло до признаени загуби поради оштетување на тоа средство.

На ден 31 декември 2018 година, врз основа на проценка на Раководството на Друштвото, не постојат индикации за оштетување на вредноста на основните средства.

3.12 Финансиски средства

Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати, како што следи:

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски инструменти кои што се стекнати со цел со истите да се тргува или кои при почетното признавање од страна на Друштвото се класифицирани како средства по објективна вредност преку добивки и загуби. Со состојба на 31 Декември 2018 година Друштвото ги има класифицирано уделите од инвестициски фондови во оваа категорија, односно како хартии од вредност и други финансиски инструменти чувани за тргување.

Финансиски средства чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Со состојба на 31 декември 2018 година Друштвото ги класифицира државните записи како финансиски средства чувани до доспевање.

Кредити и побарувања се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата коишто не котираат на официјалните пазари, освен оние коишто Друштвото има намера да ги продаде во краток рок, оние коишто при почетното признавање Друштвото ги класифицирало како средства по објективна вредност преку добивки и загуби или расположливи за продажба или оние за кои Друштвото нема да биде во можност да го поврати почетното вложување што не е резултат на кредитното вложување. Со состојба на 31 декември 2018 година Друштвото ги класифицира парите и паричните еквиваленти, побарувањата од осигуреници и останатите побарувања од непосредни работи, орочените депозити во домашни банки, средствата од реосигурување и вложувањата во заеднички контролирани ентитети како кредити и побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни финансиски инструменти кои се, или класифицирани во оваа категорија или не се класифицирани во било која од останатите категории. Друштвото нема класифицирано финансиски средства во оваа категорија.

Класификација на финансиските обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорениот ангажман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон реосигурители, обврски по основ на осигурување и останати обврски.

Истите се евидентирани по нивна објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Почетно признавање

Друштвото почетно ги признава кредитите и побарувањата и депозитите на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

Сите финансиски средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, почетно се мерат по нивната набавна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во добивките и загубите само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

Последователно мерење на финансиски средства

По почетното признавање, Друштвото ги мери расположливите-за-продажба финансиски средства по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот на финансиската состојба.

Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани-до-доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од оштетување, кои се признаваат во добивките и загубите во периодот во кој се јавуваат.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски средства (продолжува)

При продажба или оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

Оштетување на финансиски средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

Друштвото редовно врши вреднување на ставките од билансот на состојба (Извештајот за финансиска состојба) согласно Правилникот за вреднување на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Законот за трговски друштва и согласно Правилникот за водење сметководство.

Друштвото ги класифицира своите побарувања во соодветни групи по основ на премија за осигурување, побарувања по основ на регрес и останати побарувања во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето и останати побарувања. Врз основа на таа класификација, Друштвото утврдува соодветна исправка на вредност – Посебна резерва на побарувањата на следниот начин:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71%
Категорија Ѓ	над 365 дена	100%

Депризнавање на финансиски средства

Друштвото депризнава финансиските средства само во случај кога договорните права за средството истекуваат или се пренесува финансиското средство и соодветно сите ризици и права кои произлегуваат од сопственоста на друг ентитет.

3.13 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и субординирани обврски.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Преглед на значајни сметководствени политики (продолжува)

Финансиски обврски (продолжува)

Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

Обврски за настанати пријавени штети

Овие обврски се признаваат врз основа на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на доспевање пократок од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

3.16 Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Трошоците директно поврзани со издавање на инструменти на главнина се признаваат како намалување на почетното мерење на инструментот на главнина.

Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот.

Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премија од акции.

Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни и ревалоризациони резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

3.17 Нетирање

Средствата, обврските, приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба, односно извештајот за сеопфатната добивка само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи, и кога тоа е дозволено со стандардите и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

3.18 Трансакции со поврзани страни

Согласно Законот за супервизија на осигурување поврзани лица се сметаат две или повеќе правни и физички лица кои се меѓусебно поврзани на следните начини:

- а) управувачко или капитално, или на кој било друг начин, при што тие заедно ја определуваат нивната деловна политика или работат во координација едни со други за да обезбедат вообичаени комерцијални предности;
- б) кога едно лице значително влијае на донесувањето на финансиски и деловни одлуки на другото лице;
- в) работењето или резултатите од работењето на едното лице значително влијаат врз работењето на другото лице. Лицата се поврзани и на тој начин што едно правно или физичко лице има учество во друго правно лице.

Поврзани лица вклучуваат:

- а) членови на потесно семејство;
- б) членови на орган на управување, надзорен орган или прокуррист, како и членови на нивното потесно семејство;
- в) лица вработени врз база на договор за работа со посебни услови, како и членови на нивното потесно семејство;
- г) на начин што едно лице, односно лица кои се сметаат за поврзани лица заедно директно или индиректно имаат учество во друго лице;
- д) на начин што во двете лица учество има исто лице, односно лица кои се сметаат за поврзани.

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските.

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Цхаин-Ладдер методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможност купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Критични сметководствени проценки и претпоставки (продолжува)

Обврски спрема Националното Биро за Осигурување

Во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето, Друштвото, како и останатите осигурителни друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, има обврска кон Националното Биро за Осигурување во поглед на штетите кои произлегуваат од моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Исто така, во случај на ликвидирање на било кое од осигурителните друштва кои се вклучени на пазарот на осигурување на моторни возила, Друштвото заедно со останатите друштва е обврзано да учествува со свое учество во неисплатените штети кои произлегуваат од моторни возила.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Нематеријални средства	Софтвер
Набавна вредност	
На 01 јануари 2017	3.948.972
Зголемување	650.346
На 31 Декември 2017	4.599.318
На 01 јануари 2018	4.599.318
Зголемување	3.698.209
На 31 Декември 2018	8.297.527
Акумулирана амортизација	
На 01 јануари 2017	2.656.415
Зголемување	636.074
На 31 Декември 2017	3.292.489
На 01 јануари 2018	3.292.489
Зголемување	1.153.623
На 31 Декември 2018	4.446.112
Нето евидентирана вредност	
На 01 јануари 2017	1.292.558
На 31 Декември 2017	1.306.830
На 31 Декември 2018	3.851.415

Залог врз нематеријални средства

На 31 декември 2018 и 2017 година, Друштвото нема дадено нематеријални средства под залог и истите во целост се користат за вршење на дејност на Друштвото.

6. ЗЕМЛИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА

На 18 мај 2017 година, врз основа на одлука од Надзорен Одбор за инвестирање, Друштвото склучи договор за купопродажба на земјиште во Глуво Бразда кое не служи за вршење на дејноста. Со состојба на 31 декември 2018 година, нето сегашната вредност на земјиштето изнесува 114.364.110 денари.

7. ВЛОЖУВАЊА**7.1 Вложувања во заеднички контролирани ентитети**

На 31 декември 2018 година, вложувањата во заеднички контролирани ентитети во износ од 13.263.778 денари (2017: 11.230.494 денари) се однесуваат на основачки удел во Национално Биро за Осигурување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното Биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Вложувањата во заеднички контролирани ентитети претставуваат вложени каматоносни депозити кои се чуваат на посебни сметки во банки. Националното Биро за Осигурување е обврзано да не ги вложува и да го врати

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

депозитот на секој член при престанување на неговото работење со осигурување на моторни возила.

8. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

	2018	2017
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (нето вредност)	112.952.936	52.203.911
Депозити, заеми и останати пласмани	196.537.950	144.221.840
Финансиски вложувања за тргување	32.568.286	48.175.179
	342.059.172	244.600.930

8.1 Должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување

	2018	2017
Државни записи	113.480.000	53.170.000
Акумулирана амортизација	(527.064)	(966.089)
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	112.952.936	52.203.911
Котирани	-	-
Некотирани	112.952.936	52.203.911
	112.952.936	52.203.911

Должничките хартии од вредност кои се чуваат до достасување претставуваат финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Ова портфолио се состои од краткорочни државни записи издадени од страна на Министерството за финансии на Република Македонија кои доспеваат во период од една година и носат камата од 0,9% до 1,2% на годишно ниво (2017: 1.85%). Овие хартии од вредност се вреднуваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка.

8.2 Финансиски вложувања за тргување

Со состојба на 31 декември 2018 година, финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Нивната објективна вредност со состојба на 31 декември 2018 година изнесуваше 32.568.286 денари (2017: 48.175.179 денари) усогласена според вредноста на нето имотот по удел на Фондовите на тој датум.

Во текот на 2018 година, Друштвото од промена на објективната вредност на вложувањата кои се чуваат за тргување, оствари приход во вкупен износ од 458.863 денари (2017: 634.702 денари) (белешка 19).

8.3 Депозити, заеми и останати пласмани

	2018	2017
Орочени депозити во домашни банки (во денари)	165.772.000	125.722.000
Орочени депозити во домашни банки (во странска валута)	30.747.500	18.447.210
Останати пласмани	18.450	52.630
	196.537.950	144.221.840

Дадени депозити претставуваат краткорочни пласмани во банките со рок на доспевање не подолг од 12 месеци и носта камата по стапка од 1,10% до 2,5% на годишно ниво (2017: 1,3% до 2.8% на годишно ниво). Истите се вреднуваат по амортизирана вредност. Приходот од камата за овие

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

средства се пресметува со примена на методот на ефективна каматна стапка, освен за оние краткорочни пласмани каде што пресметувањето на каматата би било нематеријално.

9. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО РЕЗЕРВАТА ЗА ПРЕНОСНА ПРЕМИЈА

	2018	2017
Имот	723.001	2.433.886
Одговорност	196.428	197.079
ВКУПНО	919.429	2.630.965

Движење на бруто резерви за преносна премија	2018	2017
Состојба на 01 јануари	2.630.965	2.173.858
Движење во тековна година (Белешка 18)	(1.711.536)	457.107
Состојба на 31 декември	919.429	2.630.965

10. ПОБАРУВАЊА

Побарувањата се прикажани во бруто износ намалени за исправката на вредноста на побарувањата од договори за осигурување во согласност со Правилникот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси и измените и дополнувањата, донесени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

	2018	2017
Побарувања од осигуреници	34.732.695	37.996.667
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(19.553.001)	(21.081.635)
	15.179.694	16.915.032
Побарувања од посредници	19.029.525	39.877.481
Исправка на вредност на побарувања од посредници	(12.032.004)	(28.202.331)
	6.997.521	11.675.150
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	21.832.155	9.380.031
Побарувања за финансиски вложувања	275.876	924.438
Останати побарувања	6.172.723	11.875.403
Исправка на вредност на останати побарувања од непосредни работи на осигурување	(11.036.842)	(6.441.977)
	17.243.912	15.737.895
	39.421.127	44.328.077

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања (продолжува)

Движењето на сметката на исправка на вредност на побарувања по сите основи во текот на 2018 и 2017 година е како што следи:

	2018	2017
На 1 јануари	55.725.943	66.014.143
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувањата од осигуреници, нето (Белешка 25)	305.981	2.396.587
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) на побарувања од посредници, нето (Белешка 25)	(11.755.067)	(7.052.387)
Дополнителна исправка за годината/(Ослободување на исправка) останати побарувања од непосредни работи на осигурување, нето (Белешка 26)	4.594.865	(25.630)
Отпис на побарувања	(6.249.875)	(5.606.771)
На 31 декември	42.621.847	55.725.943

Во текот на 2018 година, Друштвото изврши отпис поради ненаплатливост на претходно целосно резервирани побарувања во износ од 6.249.875 денари (2016: 5.606.771 денари).

Анализата на старосната структура на побарувања од осигуреници и од посредници со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е како што следи:

	2018	2017
Недоспеани побарувања	5.784.561	6.791.211
	5.784.561	6.791.211
Доспеани побарувања		
до 30 дена	8.504.898	11.741.765
31-60 дена	3.442.640	3.751.279
61-120 дена	3.664.986	4.628.801
121-270 дена	3.859.376	6.034.355
271 - 365 дена	1.366.146	1.931.977
над 365 дена	27.139.614	42.994.760
Доспеани побарувања	47.977.659	71.082.937
Исправка на вредност на побарувања од осигуреници	(31.585.005)	(49.283.966)
	22.177.215	28.590.182

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

11. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)

	Опрема и канцелар иски мебел	Компјутери	Моторни возила	Останати средства	Мат.сред. под фин.лизинг	Вкупно
Набавна вредност						
На 01 јануари 2017	4.264.858	6.048.193	5.776.869	1.147.046	-	17.236.966
Зголемување	366.399	525.683	2.710.548	1.408.065	1.847.228	6.857.923
Расходување	796.236	968.249	3.625.664	13.699		5.403.848
На 31 Декември 2017	3.835.021	5.605.627	4.861.753	2.541.412	1.847.228	18.691.041
На 01 јануари 2018	3.835.021	5.605.627	4.861.753	2.541.412	1.847.228	18.691.041
Зголемување	331.832	15.875	682.237	2.270.649	-	3.300.593
Расходување	23.540	4.883	-	172.318	-	200.741
На 31 Декември 2018	4.143.313	5.616.619	5.543.990	4.639.743	1.847.228	21.790.893
Акумулирана амортизација						
На 01 јануари 2017	3.873.621	3.818.995	4.118.648	173.131	-	11.984.394
Амортизација за годината	222.108	939.488	933.090	215.406	153.936	2.464.027
Расходување	792.700	968.249	3.625.664	13.699		5.400.312
На 31 Декември 2017	3.303.029	3.790.233	1.426.074	374.838	153.936	9.048.109
На 01 јануари 2018	3.303.029	3.790.233	1.426.074	374.838	153.936	9.048.109
Амортизација за годината	270.317	891.348	1.306.163	210.390	461.807	3.140.025
Расходување	23.540	4.883	-	89.030	-	117.453
На 31 Декември 2018	3.549.806	4.676.698	2.732.237	496.198	615.743	12.070.680
Нето евидентирана вредност						
На 01 јануари 2017	391.238	2.229.199	1.658.221	973.915	-	5.252.572
На 31 Декември 2017	531.993	1.815.394	3.435.680	2.166.574	1.693.292	9.642.932
На 31 Декември 2018	593.508	939.922	2.811.754	4.143.545	1.231.485	9.720.213

Залог врз опрема

На 31 декември 2018 и 2017 година, Друштвото нема дадена опрема по залог и истата во целост се користи за вршење на дејност на Друштвото.

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2018	2017
Парични средства во банка	6.891.092	2.324.796
Благајна	232.553	320.880
	7.123.645	2.645.676

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

13. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2018	2017
Одложени трошоци за премија-стекнување (Белешка 23)	57.987.459	53.539.978
Останати одложени трошоци	14.900	991.534
	58.002.359	54.531.512

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување ги вклучуваат провизија, потрошени материјали - полиси за осигурување, бруто платите на продажна мрежа и други трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување.

Горенаведените трошоци за стекнување на нови или обновување на постоечките договори за осигурување, кои настануваат во периодот на известување, се разграничуваат до степен до кој што ќе се покријат од идните приходи.

14. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

14.1 ЗАПИШАН КАПИТАЛ

На 31 декември 2018 година акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 3,000 обични акции со номинална вредност од 1,000 ЕУР по акција. Секоја акција има право на еден глас, на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата од ликвидационата, односно стечајната маса.

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, сопственик на 100% од акциите со право на глас на Друштвото е Институт за осигурување АД-ИНСИГ АД Тирана, Албанија.

14.2 ЗАКОНСКИ РЕЗЕРВИ

Резерви за сигурност

Во согласност со Законот за супервизија во осигурувањето, Друштвото е должно да издвојува во резервите за сигурност најмалку една третина од остварената добивка во годината (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од предходни години). Кога овие резерви ќе надминат 50% од остварената просечна премија во последните две години, при што премиите од предходните години се зголемуваат за индексит на пораст на цените на мало, Друштвото не е должно да издвојува од добивката за резервите за сигурност.

Резервите за сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подлог временски период.

Со состојба на 31 декември 2018 година, резервите за сигурност изнесуваат 40.585.544 денари (2017: 40.585.544 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

**Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)**

Капитал и резерви (продолжува)

Општа Резерва

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото до 31 декември 2011 беше обврзано секоја година да издвојува задолжителна општа резерва, која се формира со одземање на 15% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една петтина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загубата, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за супервизија од 2011 година, се укинува обврската на Друштвото да пресметува и издвојува задолжителна општа резерва согласно Законот за трговски друштва.

Состојбата на 31 декември 2018 опшатата резерва изнесува 10.414.284 денари (2017: 10.414.284 денари).

Дивиденда

Во текот на 2018 година, Друштвото не исплати дивиденда (2017: нема).

14.3 СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ

На 03.11.2018 година од страна на ИНСИГ Ш.А.Тирана Албанија, е одобрен и исплатен Субординиран заем со цел да се подобри капиталната адекватност и развојот на Друштвото. Субординираниот заем претпоставува во случај на стечај или на ликвидација на друштвото за осигурување, овие обврски ќе бидат исплатени пред измирување на обврските спрема акционерите на друштвото за осигурување и носителите на хартии од вредност со неопределен рок на доспевање, но по измирување на обврските спрема останатите доверители.

Со состојба на 31 декември 2018 година, субординираните обврски се на износ од 60.367.920 денари односно 981.672 ЕУР, со еднократно доспевање на истекот на кредитот, кој е во траење од 10 години со каматна стапка од 4% годишно.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

15. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година, бруто техничките резерви на Друштвото се состојат од следниве видови резерви: бруто резерви за преносни премии, резерви за штети и бруто еквализациони резерви.

	2018			2017		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Настанати, пријавени штети	98.070.127	-	98.070.127	82.499.626	-	82.499.626
Настанати, но непријавени штети	74.691.434	-	74.691.434	60.775.965	-	60.775.965
Бруто еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Преносна премија	171.856.553	(919.429)	170.937.124	159.732.846	(2.630.965)	157.101.881
Состојба на 31 декември	344.618.114	(919.429)	343.698.685	303.008.437	(2.630.965)	300.377.472

Резерви за штети

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	143.275.591	-	143.275.591	118.899.040	-	118.899.040
Резерви за настанати, пријавени штети (белешка 22)	15.570.501	-	15.570.501	10.851.991	-	10.851.991
Резерви за настанати, но непријавени штети (белешка 22)	13.915.469	-	13.915.469	13.524.560	-	13.524.560
Останати технички резерви за неистечен ризик	-	-	-	-	-	-
Еквализациона резерва	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	172.761.561	-	172.761.561	143.275.591	-	143.275.591

Преносна премија

	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 01 јануари	159.732.846	(2.630.965)	157.101.881	97.214.221	(2.173.858)	95.040.363
Полисирана премија во тековна година	335.712.523	(12.997.586)	322.714.937	274.172.441	(17.987.812)	256.184.629
Заработената премија во тековната година	(323.588.816)	14.709.122	(308.879.694)	(211.653.816)	17.530.705	(194.123.111)
Состојба на 31 декември	171.856.553	(919.429)	170.937.124	159.732.846	(2.630.965)	157.101.881

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Настанатите, пријавени и неисплатени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2018	2017
Автоодговорност	79.328.095	68.264.384
Каско	3.915.789	2.164.378
Имот	742.939	484.433
Незгода	1.605.084	1.362.691
Зелена карта	12.222.096	9.851.063
Здравствено патничко осигурување	255.114	372.677
Вкупно	98.070.127	82.499.626

Настанати, но непријавени штети по класи на осигурување се прикажани во следната табела:

	2018	2017
Автоодговорност	62.909.376	47.846.181
Каско	83.734	229.812
Имот	46.664	45.613
Незгода	3.177.482	2.902.623
Зелена карта	7.807.982	9.385.269
Здравствено патничко осигурување	113.049	81.916
Одговорност	553.147	284.551
Вкупно	74.691.434	60.775.965

Преносната премија по класи на осигурување е прикажана во следната табела:

	2018	2017
Автоодговорност	124.380.848	119.845.723
Зелена карта	27.409.929	21.695.863
Гранични полиси	296.625	292.767
Здравствено осигурување	683.282	788.613
ЦМР	208.154	175.905
Автоодговорност плус	-	-
Каско	7.642.549	5.928.273
Осигурување на имот	3.429.452	3.446.595
Одговорност	521.856	674.691
Осигурување на патници	-	-
Стока во транспорт	42.841	11.928
Лична незгода	7.241.017	6.872.488
Вкупно	171.856.553	159.732.846

Бруто еквализациона резерва

Еквализационата резерва претставува дополнителна резерва за штети по договори за осигурување. Еквализационата резерва се издвојува заради израмнување на нерамномерното настанување на штети, односно израмнување на каков било технички дефицит или натпросечен годишен коефициент на штети. Пресметката е направена врз основа на Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви.

Со состојбата на 31 декември 2018 година бруто еквализациона резерва изнесува нула (2017: нула).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Бруто технички резерви (продолжува)

Според правилникот за МИНИМАЛНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ, за 2018 година се вкalkулирани и резерви за индиректни трошоци за обработка на штети.

Во текот на 2018 год. Друштвото има издвоено Резерви за неистечени ризици во износ од 7.463.746 МКД (2017: 9.571.432 МКД).

16. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

	2018	2017
Одложени даночни обврски	-	-
Тековни даночни обврски	220.614	212.221
	220.614	212.221

Тековните даночни обврски претставуваат главно недоспеани даноци за агентските провизии.

17. ОБВРСКИ

	2018	2017
Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	8.263.849	8.879.328
Останати обврски од непосредни работи	7.883.513	9.416.907
Обврски по основ на финансиски лизинг	761.341	1.249.949
Останати обврски	15.071.688	11.908.467
	31.980.391	31.454.651

Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување во износ од 8.263.849 денари (2017: 8.879.328 денари) се однесуваат на обврски кон реосигурителот Сиа Маи Реиншуранс Брокерс, Латвија во износ од 8.263.849 денари (2017: 7.649.497 денари) и кон основачот Институт за осигурување АД-ИНСИГ Тирана, Албанија во износ од 0 денари (2017: 1.229.831 денари).

Останати обврски од непосредни работи на осигурување

	2018	2017
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на исплатени штети од неосигурани и непознати моторни возила	-	619.900
Обврски по основ на учество во Гарантен Фонд	1.973.284	2.644.431
Обврски за судски трошоци по основ на регрес од НО	240.601	238.979
Обврски по основ на провизија на застапници во осигурувањето	695.341	938.439
Обврски по основ на провизија на осигурително брокерски друштва	2.504.935	2.368.240
Обврски по основ на провизија на останати субјекти	278.045	274.906
Обврски по основ на противпожарен придонес	605.517	1.020.142
Обврски по основ на останати законски пропишани давачки	1.585.701	1.311.870
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на реализирани регресни побарувања од неосигурани и непознати моторни возила	-	-
Вкупно	7.883.513	9.416.907

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Обврски (продолжува)

Останати обврски

	2018	2017
Обврски спрема вработените	4.781.325	6.133.020
Обврски спрема добавувачи во земја	2.782.736	3.640.739
Обврски спрема добавувачи во странство	170.644	489.012
Останати краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	-
Останати краткорочни обврски за вратени премии	-	-
Останати краткорочни обврски, други	7.246.983	1.645.697
Вкупно	15.071.688	11.908.468

18. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)

Година што завршува на 31 декември 2018

	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белшка 9)	Нето приходи од премија
Автоодговорност	230.314.389	4.535.126	2.540.946	-	223.238.317
Гранични полиси	1.769.355	3.858	-	-	1.765.497
Зелен картон	63.228.036	5.714.066	7.919.323	-	49.594.647
Здравствено осигурување	6.364.177	(105.331)	-	-	6.469.508
Осигурување на имот	6.191.314	(17.143)	2.199.128	(1.710.885)	2.298.444
Каско осигурување	11.518.760	1.714.276	-	-	9.804.484
Лични незгоди	14.491.428	368.528	-	-	14.122.900
ЦМР	509.819	32.249	-	-	477.570
Стока во транспорт	136.362	30.913	-	-	-
Одговорност	1.188.883	(152.835)	338.189	(651)	-
ВКУПНО	335.712.523	12.123.707	12.997.586	(1.711.536)	308.879.694

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Заработена премија (нето приходи од премија) (продолжува)

Година што завршува на 31 декември 2017

	Бруто полисирана премија	Промена на преносната премија	Бруто полисирана премија предадена во реосигурување	Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување (Белешка 9)	Нето приходи од премија
Автоодговорност	195.027.848	45.630.298	2.962.535	-	146.435.015
Автоодговорност ПЛУС	84.392	(33.605)	-	-	117.997
Гранични полиси	2.468.362	115.157	-	-	2.353.205
Зелен картон	47.642.365	7.144.516	7.282.898	-	33.214.951
Здравствено осигурување	5.990.837	282.258	-	-	5.708.579
Осигурување на имот	6.976.940	971.624	7.403.069	260.028	(1.137.725)
Каско осигурување	7.151.293	4.212.097	-	-	2.939.196
Лични незгоди	6.224.977	3.989.636	-	-	2.235.341
Осигурување на патници	918.876	(277.987)	-	-	1.196.863
ЦМР	393.204	29.652	-	-	363.552
Стока во транспорт	24.600	11.929	-	-	12.671
Одговорност	1.268.747	443.050	339.310	197.079	683.466
ВКУПНО	274.172.441	62.518.625	17.987.812	457.107	194.123.111

19. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА

	2018	2017
Приходи од камати		
Приходи од камати од дадени депозити	2.945.604	3.860.221
Приходи од камата од хартии од вредност	1.116.917	1.259.451
Приходи од вложени средства во Гарантен Фонд	275.876	233.187
	4.338.397	5.352.859
Позитивни курсни разлики		
Позитивни курсни разлики од дадени депозити	12.030	395.816
	12.030	395.816
Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност) (белешка 8.2)	458.863	634.702
Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања	250.513	22.240
	709.376	6.405.617

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

20. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2018	2017
Приходи од Гарантен Фонд по основ на надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила	639.600	372.075
Приходи од Гарантен Фонд по основ на реализирани регресни побарувања (вонсудски и судски)	2.774.082	2.014.156
Приходи од друштвата за осигурување по основ на надомест за обработка на услужни исплатени штети	526.238	685.182
Останати приходи	-	77.393
ВКУПНО	3.939.920	3.148.806

21. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2018	2017
Приход од вратени средства за тековен судски спор	-	14.059.587
Приходи од отпис на обврска кон поврзана страна (Белешка 17)	-	5.506.682
Приходи по основ на казни и надоместоци	906.982	886.930
Останати приходи	1.935.464	1.952.930
ВКУПНО	2.842.446	22.406.129

22. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Настанати, исплатени штети во тековната година	112.562.919	96.792.050	-	-	112.562.919	96.792.050
Промени во резервите за настанати, пријавени штети (белешка 15)	15.570.501	10.851.991	-	-	15.570.501	10.851.991
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети (белешка 15)	13.915.469	13.524.560	-	-	13.915.469	13.524.560
Приходи од регресни побарувања	(11.373.812)	(2.319.610)	-	-	(11.373.812)	(2.319.610)
Настанати штети (нето трошоци за штети)	130.675.077	118.848.991	-	-	130.675.077	118.848.991

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Настанати штети (нетотрошоци за штети) (продолжува)

Следната табела ги прикажува трошоците за штети по класи на осигурување:

	2018				
	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	88.522.250	11.135.531	15.063.195	11.373.812	103.347.164
Гранични полиси	81.495	-	-	-	81.495
Зелен картон	11.283.029	2.371.033	(1.577.287)	-	12.076.775
Здравствено осигурување	1.367.156	(117.564)	31.133	-	1.280.725
Осигурување на имот	1.482.204	258.506	1.051	-	1.741.761
Каско осигурување	5.880.532	1.751.411	(146.078)	-	7.485.865
Лични незгоди	3.946.254	242.393	274.859	-	4.463.506
Одговорност	-	(70.809)	268.596	-	197.787
Вкупно	112.562.919	15.570.501	13.915.469	11.373.812	130.675.077

	2017				
	Бруто исплатени штети	Настанати, пријавени и неисплатени	Настанати и непријавени	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	Вкупно
Автоодговорност	75.153.553	5.712.241	12.953.997	2.319.610	91.500.181
Гранични полиси	97.274	-	-	-	97.274
Зелен картон	11.362.448	4.965.877	(708.241)	-	15.620.084
Здравствено осигурување	1.397.366	(613.325)	(23.727)	-	760.314
Осигурување на имот	1.308.888	820	(2.306)	-	1.307.402
Каско осигурување	4.172.921	537.874	52.206	-	4.763.001
Лични незгоди	3.299.600	176.685	1.155.539	-	4.631.824
Одговорност	-	71.819	97.092	-	168.911
Вкупно	96.792.050	10.851.991	13.524.560	2.319.610	118.848.991

23. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Трошоци за стекнување

	2018	2017
Провизија	66.482.273	37.166.845
Плати за вработени-продажба	32.046.777	40.803.410
Трошоци за маркетинг	19.457.584	26.650.440
Трошоци за печатење полиси	638.423	647.810
Промена во одложени трошоци за стекнување	(4.447.481)	(26.446.695)
	114.177.576	78.821.810

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Во продолжение е прикажана промената во одложените трошоци за стекнување за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година:

	2018	2017
На 1 јануари	53.539.978	27.093.283
Промена на одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување	4.447.481	26.446.695
На 31 декември (Белешка 13)	57.987.459	53.539.978

Административни трошоци

	2018	2017
Трошоци за вработените		
- плати за администрација и проценка и ликвидација	23.921.179	30.403.044
- останати трошоци за вработени	1.322.393	1.645.556
Трошоци за наемнини	10.756.258	12.129.201
Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување	1.950.922	4.598.573
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност	-	2.639.263
Трошоци за телекомуникациски и транспортни услуги (ПТТ)	1.587.936	1.606.445
Трошоци за даноци и придонеси - такси	678.403	557.661
Трошоци за ел.енергија и комунални услуги	1.249.665	1.588.176
Трошоци за потрошено гориво	1.019.441	1.194.923
Амортизација на материјални и нематеријални средства	4.293.648	3.100.101
Трошоци за банкарски услуги	685.687	746.763
Трошоци за ревизија	453.021	672.529
Трошоци за останати услуги, адвокатски трошоци и техничка консултација	103.943	4.246.754
Трошоци за преводи и нотеризации	626.614	633.890
Трошоци за услуги за одржување на мрежата и ИТ	932.476	886.023
Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци	532.002	294.433
Трошоци за репрезентација	632.580	508.247
Трошоци за услуги за одржување на објекти	172.927	237.838
Трошоци за квалификации (обука)	228.446	86.215
Трошоци за претплата на весници и списанија	38.500	41.100
Трошоци за резервирања за пензиски планови, нето	(9.410)	186.008
Трошоци за канцелариски и потрошен материјали	396.010	456.923
Трошоци за материјали, поправка и одржување	21.525	25.319
Останати трошоци	3.249.717	11.651.119
	54.843.884	80.136.104

Трошоци за вработените

Трошоците за плата во Друштвото се евидентираат поодделено, односно делот од платите во продажба се дел од трошоците за стекнување, додека платите за вработените во администрацијата и во процена и ликвидација на штети се прикажуваат како административни трошоци.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Нето трошоци за спроведување на осигурувањето (продолжува)

Обврските по основ на нето плати и придонеси на Друштвото се прикажани во вкупен износ.

	2018	2017
Нето плати	41.251.960	47.642.964
Придонеси	14.715.996	23.563.490
	55.967.956	71.206.454

24. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

	2018	2017
Трошоци за исплата на штети по основ на непознати и неосигурани моторни возила	9.544.945	6.999.056
Трошоци по основ на противпожарен придонес	5.046.176	4.659.177
Премија предадена во реосигурување по основ на неосигурани и непознати моторни возила	224.642	172.110
Трошоци по основ на останати законски давачки	3.516.167	2.372.931
Трошоци по основ на финансирање на супервизорскиот орган	1.586.476	1.576.561
Трошоци по основ на финансирање на Националното биро за осигурување	2.462.661	1.862.415
Судски трошоци по основ регрес на НО	955.677	709.086
Вкупно	23.336.744	18.351.336

25. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА

	2018	2017
Дополнителна исправка на побарувањата по основ на премиија	223.935	3.419.288
(Ослободување на исправка) на побарувања по основ на премиија	(11.225.151)	(8.075.088)
Вкупно (Белешка 10)	(11.449.086)	(4.655.800)

26. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА

	2018	2017
Платени казни и надоместоци за штетите	-	92.351
Платени казни и надоместоци по друга основа	1.353.149	185.151
Загуби поради обезвреднување на останатите побарувања, освен побарувања по основ на премиија за осигурување (Белешка 10)	4.594.865	(25.630)
Останати, вонредни расходи и расходи од прет.год.	1.529.429	1.757.485
Расходи од неотпишана вредност на основите средства	83.288	3.536
	7.560.731	2.012.893

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

27. ДАНОЧЕН РАСХОД

	2018	2017
Тековен даночен трошок (данок на добивка)	-	-
Одложен данок на добивка	-	-
	-	-

Во продолжение е усогласувањето на вкупниот даночен расход со билансот на успех за годините што завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година:

	2018	2017
(Загуба)/Добивка пред оданочување	844.605	(68.320.191)
Неодбитни трошоци за даночни цели	3.405.546	6.326.781
Даночна основица	4.250.151	(61.993.410)
Пресметан данок на добивка	-	-
Ефективна даночна стапка	-	-

28. ЗАРАБОТКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА

Основната заработка (загуба) по акција е пресметана така што нето добивката/загубата за годината која припаѓа на обичните акционери се дели со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината:

	2018	2017
Заработка/(загуба) која припаѓа на акционерите	844.605	(68.320.191)
Намалено за: дивиденди за приоритетните акции	-	-
Нето добивка/(загуба) која припаѓа на имателите на обични акции	844.605	(68.320.191)
Пондериран просечен број на обични акции	3.000	3.000
Основна заработка/загуба по акција (Денари по акција)	282	(22.773)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ЛИЦА

Со состојбата на 31 декември 2018 и 2017 година трансакциите со поврзани лица во текот на 2018 и 2017 година биле како што следи:

2018	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	1.827.534	218.328	-	2.045.862
Побарувања	1.827.534	218.328	-	2.045.862
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	1.827.534	218.328	-	2.045.862
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	60.367.920	-	-	60.367.920
Обврски	60.367.920	-	-	60.367.920
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	-	-	-	-
-Останати обврски	60.367.920	-	-	60.367.920
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	-	-	-	-
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	5.985.844	5.985.844
Вкупно расходи	2.199.192	-	5.985.844	8.185.036

На 03.11.2018 година, Друштвото има склучено Договор за субординиран Долг со ИНСИГ Ш.А. Тирана, на вкупен износ 981.672 ЕУР, со рок на враќање од 10 години и каматна стапка од 4%. Исплататана Субординираниот Долг заедно со договорената камата ќе се изврши еднократно по истекот на рокот враќање. Друштвото нема да го исплати Субординираниот Долг пред истекот на враќање освен во случај на стечај или ликвидација во кој случај овој Долг би се исплатил после измирување на обврските спрема останатите доверители но пред измирување на обврските спрема единствениот акционер.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Трансакции со поврзани лица (продолжува)

2017	Матично друштво	Ентитети кои имаат заедничка контрола или значително влијание врз друштвото	Клучен раководен кадар	Вкупно
Вкупно средства	6.393.299	133.525	-	6.526.824
Побарувања	6.393.299	133.525	-	6.526.824
-Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	6.393.299	133.525	-	6.526.824
Вложувања	-	-	-	-
-Дадени депозити	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно обврски	1.229.831	-	-	1.229.831
Обврски	1.229.831	-	-	1.229.831
-Обврски спрема друштва за осигурување по основ на премија за реосигурување	1.229.831	-	-	1.229.831
-Останати обврски	-	-	-	-
Вонбилансна евиденција	-	-	-	-
-Гаранции и други облици на емство	-	-	-	-
Вкупно приходи	19.767	13.529	-	33.296
Краткорочни користи за клучен раководен кадар	-	-	11.332.278	11.332.278
Вкупно расходи	7.143.041	15.374.375	11.332.278	33.849.694

30. ТРАНСАКЦИИ СО НАЦИОНАЛНО БИРО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

	2018	2017
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13.263.778	11.230.494
Побарувања од Национално Биро за Осигурување	4.422.830	668.447
Обврски кон Национално Биро за Осигурување	2.213.885	3.523.066
Приходи од вложувања	275.876	233.187
Приходи за обработка на штети	639.600	372.075
Приходи од реализирани регресни побарувања	2.774.082	2.014.156
Трошоци	12.232.248	7.708.142

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

31. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Со оглед на неможност прецизно да се предвиди, односно утврди крајниот исход од сите нерешени или потенцијални судски спорови, раководството верува дека крајниот ефект од овие спорови нема да има материјално влијание во резултатите на Друштвото.

Даночен ризик

Финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во периодот од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Друштвото и на датумот на овие извештаи не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

Капитални обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Пензиски планови

Друштвото нема дефинирано планови за надомести при пензионирање или опции за надоместување базирани на акции со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година. Раководството смета дека сегашната вредност на идните обврски кон вработените во врска со надоместите при пензионирање и јубилејни награди не е од материјално значење за финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година.

32. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2018 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви.

На 02 мај 2018 година, Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото достави Наредба бр. УП1-08-1-63 за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената теренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-1-63 од 13 февруари 2018 година. Согласно Наредбата Друштвото е должно да ги почитува одредбите од член 102 од Закон за супервизија на осигурување. Понатаму, во однос на неусогласеноста на Друштвото со член 4 став (3) од Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви, точката 1.3 алинеа 3 од Прилогот кон Правилникот за минималните содржини за пресметка на техничките резерви, се задолжува Друштвото во рок од 8 дена од денот на прием на Наредбата, да направи проценка на дополнителната резерва за неистечени ризици со состојба на 31 декември 2017 година и истата да ја признае во финансиските извештаи со состојба на 31 декември 2017 година.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

(Сите износи се изразени во денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Усогласеност со законска регулатива (продолжува)

На 02 мај 2018 година, Агенцијата за супервизија на осигурување до Друштвото достави Наредба бр. УП1-08-2-66 за отстранување на незаконитостите утврдени во Записникот од спроведената вонтеренска супервизија на Друштвото бр. УП1-08-2-66 од 13 февруари 2018 година согласно која Друштвото е должно да се усогласи со барањата од членот 77 од Законот за супервизија на осигурување, односно да обезбеди капиталот на Друштвото да биде во висина на Гарантниот фонд, и најдоцна до 31 мај 2018 година, до Агенцијата за супервизија на осигурување, да достави Извештај за отстранување на незаконитостите.

Собранието на акционери на седницата одржана на 15 мај 2018 година донесе одлука за зголемување на основната главнина на Друштвото преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда. Друштвото ќе изврши зголемување на основната главнина со издавање на нов 865 обични акции од четврта емисија по пат на приватна понуда во висина од 865,000 евра по среден курс на НБРМ, објавен на денот пред донесување на одлуката за зголемување на основната главнина со влогови.

На 16 мај 2018 година, Друштвото поднесе барање до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија за одобрување на издавање на нови акции од четврта емисија преку приватна понуда на хартии од вредност. Од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија беше доставено решение за одобрување на издавање на нови акции. Друштвото не ја спроведе донесената одлука од Собрание на акционери.

На 02 ноември 2018 година, Управниот одбор на Друштвото донесе одлука за склучување на договор за субординиран долг со матичната компанија ИНСИГ АД Тирана (белешка 14.3).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

33. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ И ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето со ризикот од осигурување е клучен за работењето на Друштвото. Целта е да се одберат средства чии рокови и износи на доспевање ќе бидат усогласени со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по договорите за осигурување.

Осигурителната активност на Друштвото претставува покривање на штети на лица или правни субјекти – осигуреници на Друштвото, што произлегуваат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и обемот на штетите што произлегуваат од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити на суми на осигурување, процедури за одобрување при прием на ризици во осигурување, ценовни тарифи, процедури за пријава, процена и решавање на штети и централизирано управување со реосигурувањето.

Политика на превземање ризик

Политиката на Друштвото при склучување договори за осигурување е постигнување дисперзија на ризикот, со што би се обезбедило избалансирано портфолио кое се базира на широко портфолио со исти или слични ризици во текот на повеќегодишен период, со што се изедначува резултатот, односно се ублажува променливоста на истиот.

Политиката на Друштвото за склучување на договори за осигурување е презентирана во годишниот план за работа, во кој се утврдени класите за осигурување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да превзема ризици. Сите договори за осигурување се по природа годишни и Друштвото има право да одбие обнова или продолжување на истите, а воедно има право на промена на условите на договорот при негово продолжување.

Политика на реосигурување

Друштвото реосигурува дел од договорите за осигурување со цел контрола на изложеноста кон штетни настани и со цел заштита на изворите на капитал.

Друштвото склучува комбинација од пропорционални и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста на ризикот од осигурување. Иста така, Друштвото обезбедува и факултативно реосигурување за одредени специфични осигурени ризици. Факултативните договори претходно се одобруваат и трошоците по истите се следат на редовна основа.

Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурувачите и периодично ги проверува договорите за реосигурување. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучување на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на Програмата за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со неповрзани реосигурувачи со цел контрола на изложеноста од загуби како резултат на настанување на еден штетен настан.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Усогласеност на средствата и обврските

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се оние кои на Друштвото му служат за покривање на идни обврски кои произлегуваат од договорите за осигурување и можните загуби во однос на оние ризици за кои Друштвото е должно да издвои средства за техничките резерви.

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето.

Во табелата во продолжение е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2018	2017
Средства		
Парични средства	7.123.645	2.645.676
Депозити во банки	195.519.500	144.169.210
Државни записи	112.952.936	52.203.911
Друг вид на вложување (до 10% од резерви на преносна премија)	-	-
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	32.568.286	48.175.179
	349.164.367	247.193.976
Обврски (нето технички резерви)		
Резерви за преносни премии нето од делот на реосигурители	170.937.124	157.101.881
Резерви за штети нето од делот на реосигурители	172.761.561	143.275.591
Бруто еквализациона резерва	-	-
	343.698.685	300.377.473
Усогласеност на средства и обврски	5.465.682	(53.183.496)

Средствата кои ги покриваат техничките резерви се пресметани согласно Правилникот за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување.

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозитите на осигурителното друштво во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Исто така вложувањата во обврзници и/или други хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Понатаму, износот на пари и парични еквиваленти не смее да надминува 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, а износот на удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во Република Македонија не смее да надминува 20%.

На 31 декември 2018 година паричните средства на друштвото изнесуваат 2,0% (2017:1,1%), депозитите во банки изнесуваат 56,3% (2017: 58,3%), државните записи изнесуваат 32,3% (2017: 21,1%), уделите и акциите на инвестициони фондови регистрирани во Република Македонија изнесуваат 9,3% (2017: 19,5%), друг вид на вложувања (до 10% од резервите на преносна премија) со состојба на 31 декември 2018 нема (2017: нема), од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото на 31 декември 2018 година е усогласено со лимитот за дозволени вложувања во депозити во банки.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжува)

Исто така, согласно регулативата, вкупните депозити на едно осигурително друштво во една банка не смеат да надминат 25% од средствата кои ги покриваат техничките резерви на Друштвото. На 31 декември 2018 година, Друштвото е усогласено со пропишаните коефициенти (на 31 декември 2017 година, Друштвото било усогласено).

Осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

Карактеристики

Во рамките на овој вид на осигурување се регулираат односите помеѓу осигурувачот и осигуреникот во случај на смрт од последици на несреќен случај, траен инвалидитет (инвалидитет) од последици на несреќен случај, повремена неспособност за работа (дневен надомест) и влошено здравје кое бара лекарска помош (трошоци за лекување).

Управување со ризикот

Основните ризици во оваа класа на осигурување се поврзани со дејноста на потенцијалните осигуреници, возраста, полот. Најголемиот ризик произлегува од самата природа на оваа класа на осигурување која што е непредвидлива и се случува неочекувано.

Настанот што предизвикува штета најчесто се случува ненадејно при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата може да биде пријавена со одложен рок, а нејзиното решавање ќе биде завршено по завршувањето на лекувањето и комплетирање на документацијата. Соодветно, осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) се класифицира како долгорочно поради одложување на временските рокови.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за настанување на осигуран настан. Истиот може да биде од материјална или нематеријална природа. Периодот на решавање на материјалните штети е пократок во однос на периодот на решавање на нематеријалните штети поради самата природа на овој тип на штети.

Најголем дел од договорите за осигурување кај кои што е настаната материјална штета од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што крајниот исход е помалку неизвесен. Кај нематеријалните штети времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на решавање на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието и условите на полисата.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик кај нематеријалните штети кои произлегуваат од договорите за осигурување од одговорност е трендот на судовите да одредуваат високо ниво на надомест што значајно варира помеѓу предмети и различни судови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на неговиот имот.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди).

Ризикот од овие осигурувања е Друштвото да го потцени ризикот кој го осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и карактеристиките на имотот. За осигурувањето на имот на физички лица се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и поризични.

Друштвото го реосигурува ризикот од штета е над утврдениот износ на самопридржај на Друштвото.

Каско осигурување на моторни возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребен пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на штети, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Туристичка помош

Карактеристики

Друштвото врз основа на договорот за осигурување, а во зависност од видот на осигурителното покритие, обезбедува услуги наведени во полисата, кои произлегуваат од осигурените случаи што ќе настанат во странство и се поврзани со патувањето во странство, и тоа здравствена помош и осигурување, помош при патување и осигурување, осигурување од незгода, осигурување на багаж, деловна помош и осигурување, отказ на патување, дополнително осигурување за ски пакет (со доплата на премија), дополнително осигурување од спортска незгода (со доплата на премија).

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Управување со ризикот

Зачестеноста на овие штети директно е поврзано со патувањата на осигурените лица, а бројот на пријавени штети е поголем во летните месеци.

Настанот што предизвикува штета како причина за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде пријавена и може да биде решена без одлагање. Соодветно патничкото осигурување се класифицира како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Развој на штети

Рун офф анализа засебно за резервата за настанати и пријавени штети и резервата за настанати непријавени штети, како и на кумулативна основа, се прави во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на технички резерви, кој стапи на сила на 01 јануари 2012 година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниту една група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

Овие ризици се управуваат и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – реосигурување на вишок на лимит за следните класи на осигурување: имот и одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување за поединечни класи на осигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања во должнички хартии од вредност.

Обврските од договорите за осигурување се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти кои во најголем дел се со фиксна камата (државни записи).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно чувствителни на пазарните каматни стапки бидејќи се некаматносни.

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 Декември 2018 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некамато- носни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспевање	112.952.936	-	-	-	112.952.936	-	-	-
Акции и удели во инвестициски фондови	32.568.286	32.568.286	-	-	-	-	-	-
Орочени депозити	196.519.500	196.519.500	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13.263.778	13.263.778	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	919.429	-	-	-	-	-	-	919.429
Побарувања	39.421.127	-	-	-	-	-	-	39.421.127
Парични средства и парични еквиваленти	7.123.645	6.891.092	-	-	-	-	-	232.553
Обврски								
Обврски	(31.980.391)	-	-	-	-	-	-	(31.980.391)
	370.788.310	249.242.656	-	-	112.952.936	-	-	8.592.718

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Каматен ризик (продолжува)

На 31 Декември 2017 година

	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некамато- носни
			до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 5 години	над 5 години	
Средства								
Должнички хартии од вредност чувани до доспевање	52.203.911	-	-	21.603.670	30.600.241	-	-	-
Акции и удели во инвестициски фондови	48.175.179	-	-	-	-	-	-	48.175.179
Орочени депозити	144.169.210	144.169.210	-	-	-	-	-	-
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.230.494	11.230.494	-	-	-	-	-	-
Средства од реосигурување	2.630.965	-	-	-	-	-	-	2.630.965
Побарувања	44.328.078	-	-	-	-	-	-	44.328.078
Парични средства и парични еквиваленти	2.645.676	2.324.796	-	-	-	-	-	320.880
Обврски								
Обврски	(31.454.651)	-	-	-	-	-	-	(31.454.651)
	273.928.862	157.724.500	-	21.603.670	30.600.241	-	-	64.000.451

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на билансот на состојба. Со состојба на 31 декември 2018 година, доколку каматните стапки се 1000 основни поени повисоки/пониски, а останатите променливи се константни, добивката пред оданочување на Друштвото за годината која завршува на 31 декември 2018 година ќе биде намалена/зголемена за приближно 2.492.426 денари (2017: 1.577.245 денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, што претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така што концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон кредитен ризик е контролирана. Анализата на старосната структура на доспеаните побарувања од купувачите за неплатени премии е дадена Белешка 10.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се надоместат.

Максимална изложеност на кредитен ризик

Максималната изложеност на Друштвото на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на финансиските извештаи, кои се прикажани во следната табела:

во денари	2018	2017
Финансиски вложувања за тргување	32.568.286	48.175.179
Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	112.952.936	52.203.911
Орочени депозити	196.519.900	144.169.210
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	13.263.778	11.230.494
Средства од реосигурување	919.429	2.630.965
Побарување од осигуреници и останати побарувања од непосредни работи	39.421.127	44.328.077
Парични средства и парични еквиваленти	7.126.645	2.645.676
	370.203.812	295.383.512

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите на движењата на нивото на девизните курсеви кои се одразува врз финансиската позиција и готовинскиот тек. Друштвото не користи финансиски инструменти за заштита од ризикот бидејќи ваквиот вид на инструменти не се во вообичаена употреба во Република Македонија.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

31 декември 2018	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	477.908.228	39.164.811	78.223	-	517.151.261
Вложувања	438.939.560	30.747.500	-	-	469.687.060
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	919.429	-	-	-	919.429
Побарувања	30.925.594	8.417.311	78.223	-	39.421.127
Парични средства и парични еквиваленти	7.123.645	-	-	-	7.123.645
Вкупно обврски	(369.073.574)	(8.263.849)	-	-	(377.337.423)
Бруто технички резерви	(344.618.114)	-	-	-	(344.618.114)
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	(738.918)	-	-	-	(738.918)
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	(23.716.542)	(8.263.849)	-	-	(31.980.391)
Разлика - неусогласена валутна структура	108.834.654	30.900.962	78.223	-	139.813.838

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Валутен ризик (продолжува)

31 декември 2017	МКД	ЕУР	УСД	ЦХФ	Вкупно
Вкупно средства	392.775.406	26.946.624	78.223	-	419.800.253
Вложувања	351.748.324	18.447.210	-	-	370.195.534
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.630.965	-	-	-	2.630.965
Побарувања	35.832.544	8.417.311	78.223	-	44.328.078
Парични средства и парични еквиваленти	2.563.573	82.103	-	-	2.645.676
Вкупно обврски	23.323.651	8.879.328	-	-	32.202.979
Бруто технички резерви	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	-	-	-	-	-
Останати резерви	748.328	-	-	-	748.328
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	22.575.323	8.879.328	-	-	31.454.651
Разлика - неусогласена валутна структура	369.451.755	18.067.296	78.223	-	387.579.274

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност

Најголем ризик на ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните потреби од расположливи парични средства за исплата на обврските за штети од договорите за осигурување.

Друштвото поседува/одржува високо ниво на средства во секој момент, за исплата на доспеаните обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што допеваат.

Анализата на доспеаноста на средствата и според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена доспеаност е како што следи (во денари):

31 декември 2018	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	396.779.474	6.007.677	-	-	114.364.110	517.151.261
Вложувања	355.322.950	-	-	-	114.364.110	469.687.060
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	919.429	-	-	-	-	919.429
Побарувања	33.413.450	6.007.677	-	-	-	39.421.127
Парични средства и парични еквиваленти	7.123.645	-	-	-	-	7.123.645
Вкупно обврски	369.073.574	8.263.849	-	-	-	377.337.423
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	344.618.114	-	-	-	-	344.618.114
Останати резерви	738.918	-	-	-	-	738.918
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	23.716.542	8.263.849	-	-	-	31.980.391
Разлика - неусогласена валутна структура	27.705.900	(2.256.172)	-	-	114.364.110	139.813.838

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Ризик на ликвидност (продолжува)

31 декември 2017	до 1 година	1-3 години	3-5 години	5-10 години	над 10 години	Вкупно
Вкупно средства	305.436.143	-	-	-	114.364.110	419.800.253
Вложувања	255.831.424	-	-	-	114.364.110	370.195.534
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	2.630.965	-	-	-	-	2.630.965
Побарувања	44.328.078	-	-	-	-	44.328.078
Парични средства и парични еквиваленти	2.645.676	-	-	-	-	2.645.676
Вкупно обврски	335.211.416	-	-	-	-	335.211.416
Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	303.008.437	-	-	-	-	303.008.437
Останати резерви	748.328	-	-	-	-	748.328
Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	31.454.651	-	-	-	-	31.454.651
Разлика - неусогласена валутна структура	(29.775.273)	-	-	-	114.364.110	84.588.837

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Управување со капиталот

Агенцијата за супервизија на осигурувањето е главен регулатор кој ја следи адекватноста на капиталот на Друштвото во целина. Друштвото е под директна супервизија од страна на регулаторот.

Капитал на Друштвото

Капиталот на Друштвото согласно законските барања е составен од основен и дополнителен капитал и е пресметан на следниот начин:

При пресметка на основниот капитал на Друштвото се земаат предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Резерви на друштвото (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување,
- Пренесена нераспределена добивка,
- Нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и останати придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки претставуваат одбитни ставки при пресметка на основниот капитал на Друштвото за осигурување:

- Сопствени акции, доколку ги поседува Друштвото за осигурување,
- Долгорочни нематеријални средства,
- Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

Друштвото за осигурување е должно во резервите на сигурност да издвои најмалку една третина од остварената добивка искажана во годишната сметка, ако добивката не се користи за покривање на загубите од претходните години, се додека резервите на сигурност на Друштвото не достигнат најмалку 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

При пресметка на дополнителниот капитал на Друштвото за осигурување се земаат во предвид следниве ставки:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на Друштвото, дополнителниот капитал се зема во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

При пресметка на капиталот на Друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал ќе се намали за следниве ставки:

- Вложувања на Друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои Друштвото има удел од повеќе од 10%, како и други вложувања во тие субјекти, кои се вклучени во пресметката на капиталот на тие субјекти,

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Капитал на Друштвото (продолжува)

- Вложувања на Друштво во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени погоре, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени погоре.

Со состојба на 31 декември 2018, согласно пресметката на капиталот (образец КС), основниот капитал на Друштвото изнесува 147.415.182 денари (2017: 149.115.162 денари), дополнителниот капитал 60.367.920 денари (2017: нула денари) додека капиталот на Друштвото изнесува 207.783.102 денари (2017: 149.115.162 денари).

Гарантен фонд на Друштвото

Според барањата на Законот за супервизија на осигурувањето Гарантниот фонд не смее да биде понизок од една третина од потребното ниво на маргина на солвентност на Друштвото. Исто така, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3.000.000 евра доколку Друштвото врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување. Со состојба на 31 декември 2018 Друштвото е во согласност со овие законски барања и е над минимумот од 3.000.000 евра.

Потребна маргина на солвентност

Капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на неживотно осигурување и/или реосигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност на друштвото за осигурување кое се пресметува со примена на методот - стапка на премија или методот – стапка на штети, во зависност од тоа кој ќе даде повисок резултат.

Маргината на солвентност за годината што завршува на 31 декември 2018 изнесува 60.428.254 денари (2017: 49.351.039 денари).

Политика на Раководството на Друштвото е да одржи стабилност на капиталот на Друштвото за да ги одржи довербата на инвеститорите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Раководството на Друштвото го следи повратот на капиталот, дефинирано како добивка од редовно работење. Друштвото исто така го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и сигурноста обезбедено од цврстата позиција на капиталот.

Друштвото не е изложено на надворешни влијанија врз промените на капиталот. Во текот на годината немаше материјално значајни промени во пристапот на Друштвото за управување со капиталот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2018 година и 31 декември 2017 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2018	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриен.
Тековна позиција на капиталот	844.605	151.266.597	60.428.254	250.32%	
Принос од вложувања (+10%)	1.350.585	151.772.577	60.428.254	251.16%	0.84%
Принос од вложувања (-10%)	338.625	150.760.617	60.428.254	249.49%	(0.84%)
10% намалување на настанати штети	13.912.113	164.334.105	60.428.254	271.95%	21.62%
10% зголемување на настанати штети	(12.222.903)	138.199.089	60.428.254	228.70%	(21.62%)
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	9.295.678	159.717.670	60.428.254	264.31%	13.99%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	(7.606.468)	142.815.524	60.428.254	236.34%	(13.99%)
31 декември 2017	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриен.
Тековна позиција на капиталот	(68.320.191)	150.421.992	49.351.039	304,80%	
Принос од вложувања (+10%)	(67.679.629)	151.062.554	49.351.039	306,10%	
Принос од вложувања (-10%)	(68.960.753)	149.781.430	49.351.039	303,50%	1,30%
10% намалување на настанати штети	(56.435.292)	162.306.891	49.351.039	328,88%	-1,30%
10% зголемување на настанати штети	(80.205.090)	138.537.093	49.351.039	270,72%	24,08%
5% намалување на админ трошоци и провизија за осигурување	(60.372.295)	158.369.888	49.351.039	390,90%	-24,08%
5% зголемување на админ трошоци и провизија за осигурување	(76.268.087)	142.474.096	49.351.039	288,70%	16,10%

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Анализа на сензитивност (продолжува)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото.

Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така што не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли, Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

Објективна вредност

Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во билансот на состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиски средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во Извештајот за финансиската позиција се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи:

2018 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања за тргување	-	32.568.286	-	48.175.179
2017 година	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања за тргување	-	48.175.179	-	48.175.179

Финансиските вложувања за тргување се состојат од вложувања во удели во инвестициски фондови. Евидентирани се по нивната објективна вредност врз основа на нивната пазарна цена на датумот на известување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу:

	2018		2017	
	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност	Вкупна евидентирана вредност	Вкупна објективна вредност
Средства				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	112.952.936	112.952.936	52.203.911	52.203.911
Орочени депозити	196.537.950	196.539.950	144.221.840	144.221.840
Вложувања во зеднички контролирани ентитети	13.263.778	13.263.778	11.230.494	11.230.494
Средства од реосигурување	919.429	919.429	2.630.965	2.630.965
Побарување од осигуреници останати побарувања од непосредни работи	39.421.127	39.421.127	44.328.078	44.328.078
Парични средства и парични еквиваленти	7.123.645	7.123.645	2.645.676	2.645.676
	370.218.865	370.218.865	257.260.964	257.260.964
Обврски				
Обврски	(31.980.391)	(31.980.391)	(31.454.651)	(31.454.651)
	(31.980.391)	(31.980.391)	(31.454.651)	(31.454.651)

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година
Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

Објективна вредност (продолжува)

Финансиски инструменти по категории

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2018				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	112.952.936	-	112.952.936
Акции и удели во инвестициски фондови			32.568.286	32.568.286
Орочени депозити	196.537.950	-	-	196.537.950
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	13.263.778	-	-	13.263.778
Средства од реосигурување	919.429	-	-	919.429
Побарувања	39.421.127	-	-	39.421.127
Парични средства и еквиваленти	7.123.645	-	-	7.123.645
	257.265.929	112.952.936	32.568.286	402.787.151

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	31.980.391	31.980.391
	-	31.980.391	31.980.391

	Кредити и побарувања	Чувани до доспевање	Средства по обј. вре. преку добивки и загуби	Вкупно
31 декември 2017				
Средства според Извештајот за финансиска состојба				
Должнички хартии од вредност чувани до достасување	-	52.203.911	-	52.203.911
Акции и удели во инвестициски фондови			48.175.179	48.175.179
Орочени депозити	144.221.840	-	-	144.221.840
Вложувања во заеднички контролирани ентитети	11.230.494	-	-	11.230.494
Средства од реосигурување	2.630.965	-	-	2.630.965
Побарувања	44.328.078	-	-	44.328.078
Парични средства и еквиваленти	2.645.676	-	-	2.645.676
	205.057.053	52.203.911	48.175.179	305.436.143

	Обврски по обј.вр.преку добивки и загуби	Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Извештајот за финансиска состојба			
Обврски	-	31.454.651	31.454.651
	-	31.454.651	31.454.651

ЕУРОСИГ А.Д. СКОПЈЕ

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)

Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2018 година

Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжува)

34. Настани по датумот на известување

По 31 декември 2018 година - датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Овие финансиски извештаи се разгледани и одобрени од Управниот Одбор на Друштвото на 28 февруари 2019 година.

Потпишани во име на Друштвото од:


Г-дин Селаудин Имами
Директор на Финансии




Г-дин Арт Таши
Генерален директор
Претседател на Управен одбор